

**Прилог кон сертификатот за акредитација на  
инспекциско тело**

***Annex to the Accreditation Certificate of  
Inspection Body***

**Бр. ИТ-106 / No. IB-106**

Датум: 11 април 2018

*Date: 11<sup>th</sup> April 2018*

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО</b>                               | ИТ Авто Мото Здружение Гостивар  |
| <i>Accredited body</i>                                    | <i>IB Auto Moto Association Gostivar</i>   |
| <b>2. ЛОКАЦИЈА</b>  | Ул. Илинденска бр. 272,<br>1230 Гостивар   |
| <i>Location</i>   | <i>Ilindenska str. No. 272,<br/>1230 Gostivar</i>  |
| <b>3. СТАНДАРД</b>  | МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип А   |
| <i>Standard</i>   | <i>MKC EN ISO/IEC 17020:2012, Type A</i>   |
| <b>4. КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ<br/>НА АКРЕДИТАЦИЈАТА</b>    | Единечно одобрување на возила, одобрување<br>на преправени возила, инспекција на аналогни<br>и дигитални тахографи       |
| <i>A short description of the<br/>accreditation scope</i> | <i>Single approval of vehicles, approval of altered<br/>vehicles, inspection of analogue and digital<br/>tachographs</i> |

5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА  
*Detailed description of the accreditation scope*

Бр. No	Подрачје на инспекција производ, процес, инсталација <i>Field of inspection product, process, installation</i>	Тип на инспекцијата (прва, периодична вопредна и.т.н) <i>Inspection type (first, periodical, extraordinary etc.)</i>	Инспекциски методи <i>Inspection methods</i>	Легислатива на која се реферираат методите <i>Legislation which refers to the methods</i>
1.	Единечно одобрување на возила од категориите L, M, N и O  <i>Conformity assessment of single vehicle for categories L, M, N and O</i>	Контрола пред употреба  <i>Inspection before use</i>	7.1.1.1 ДП Документирана постапка за единечно одобрување на возилото од категориите L, M, N и O  7.1.1.1.2 РУ Упатство за единечно одобрување на возила од категориите L, M, N и O  <i>7.1.1.1 DP Documented procedure for single vehicle approval of categories L, M, N and O</i>  <i>7.1.1.1.2. RU Work instruction for single approval of vehicles of categories L, M, N and O</i>	Закон за возила (Сл. Весник на РМ бр. 140/08)  Правилник за единечно одобрување на возило, член 2 став 1 (Сл. Весник на РМ бр.16/10);  Правилник за техничките барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата, димензиите и вкупните маси и осното оптеретување на возилата (Сл. Весник на РМ бр. 21/10)  <i>Low on vehicles (Official Gazette of RM No. 140/2008);</i>  <i>Regulation on single vehicle approval, art.2 par.1 (Official Gazette of RM No. 16/10);</i>  <i>Regulation on technical requirements of the system constituent parts, independent technical units, the equipment and the total weights and axle load of the vehicles (Official Gazette of RM 21/10);</i>
2	Одобрување на преправено возило од категориите M и N.	Контрола пред употреба	7.1.2.1 ДП Документирана постапка за сообразност на возило во кое дополнително е вграден уред на течен нафтен гас (ТНГ)  7.1.2.2 РУ Работно упатство за вршење на стручни и технички	Правилник за одобрување на преправени и поправени возила член 7 [секторски по точка 1 (ТНГ), 4, 13] (Сл. Весник на РМ бр. 7/10)  Правилник за техничките

			<p>работи при постапка на сообразност на дополнително вграден уред на течен нафтен гас (ТНГ)</p> <p>7.1.2.3 ДП Документирана постапка за сообразност на возило во кое дополнително се вградени заштитни фолии или обоени стакла</p> <p>7.1.2.4 РУ Работно упатство за вршење на стручни и технички работи при постапка на сообразност на дополнително вградени заштитни фолии или обоени стакла</p> <p>7.1.2.5 ДП Документирана постапка за сообразност на возило во кое дополнително е вграден механички уред за спојување на моторните и приклучните возила (куки)</p> <p>7.1.2.6 РУ Работно упатство за вршење на стручни и технички работи при постапка на сообразност на дополнително вграден механички уред за спојување на моторните и приклучните возила (куки)</p>	<p>барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата, димензиите и вкупните маси и осното оптеретување на возилата (Сл. Весник на РМ бр. 21/10)</p>
	<p><i>Approval of altered vehicles in categories M and N.</i></p>	<p><i>Inspection before use</i></p>	<p><i>7.1.2.1 DP Documented procedure for conformity of a vehicle in which an additionally integrated liquid petrol gas (LPG)</i></p> <p><i>7.1.2.2. Нормативна инструкција за извршување на стручни и технички работи при постапка на сообразност на дополнително вграден механички уред за спојување на моторните и приклучните возила (куки)</i></p> <p><i>7.1.2.3 DP Documented procedure for vehicle conformity with additionally embedded</i></p>	<p><i>Regulation for approval of altered and repaired vehicles art.7 [1(LPG), 4, 13] (Official Gazette of RM No. 7/10)</i></p> <p><i>Regulation on technical requirements of the system constituent parts, independent technical units, the equipment and the total weights and axle load of the vehicles (Official Gazette of RM 21/10);</i></p>

			<p><i>protective foil or colored glass</i></p> <p><i>7.1.2.4 RU Work instruction for performing professional and technical work in the process of conformity to additional embedded protective foil or colored glass</i></p>	
3	<p>Инспекција на аналогни и дигитални тахографи</p>	<p>Прва, Периодична, Вонредна</p>	<p>7.1.3.1 ДП Инспекција на дигитални тахографи</p> <p>7.1.3.1.1 РУ Работно упатство за инспекција на дигитални тахографи</p> <p>7.1.3.2 ДП Инспекција на аналогни тахографи</p> <p>7.1.3.2.1 РУ Работно упатство за инспекција на аналогни тахографи</p>	<p>Правилник за техничките карактеристики на тахографот и начинот на употреба, вградување, поправање, проверка и контрола на тахографот (Сл. Весник Р.М. бр. 102/2010)</p> <p>Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај-VI.Тахографи (Сл. Весник Р.М. бр. 161/2009)</p>
	<p><i>Inspection of analog and digital tachographs</i></p>	<p><i>First, Periodical, Extraordinary</i></p>	<p><i>7.1.3.1 DP Inspection of digital tachographs</i></p> <p><i>7.1.3.1.1. Work instruction for inspection of digital tachographs</i></p> <p><i>7.1.3.2 DP Inspection of analog tachographs</i></p> <p><i>7.1.3.2.1. Work instruction for inspection of analog tachographs</i></p>	<p><i>Regulation for technical characteristics of tachograph and using installing, repairing, checking and inspection of tachograph (Official Gazette of R.M. No. 102/2010)</i></p> <p><i>Law of the working time, compulsorily vacation of the mobile workers and drivers of the road traffic and devices for recording road traffic VI achographs (Official Gazette of R.M. No. 161/2009)</i></p>

Д-р Трпе Ристоски  
D-r Trpe Ristoski

в.д. Директор  
Director